



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ ДО ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Условите за остварување на правото на боледување:

- ✓ 6 (шест) месечен непрекинат работен стаж
- ✓ Редовно плаќање на придонесите за здравствено осигурување и подигната нето плата
- ✓ Боледување од матичен лекар
- ✓ Боледување од лекарска комисија
- ✓ Уредно доставени и точно пополнети документи(НП1, НП2, НП3 образци)
- ✓ Рекапитулар
- ✓ Платен список
- ✓ М1/М2 образец
- ✓ Договор за работа
- ✓ Фотокопија од штедна или тековна сметка
- ✓ Дополнително за породилно боледување треба да се достави и извод од матична книга на родените за детето што е родено